



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15 дена.

Понеделник, 28 декември 1992
Скопје
Број 81 Год. XLVIII

Преплатата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број чини 2.000
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1504.

Врз основа на член 16, став 1, точка 4, алинеја 7 од Законот за одбрана („Сл. весник на РМ“ бр. 8/92), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат критериумите за засолнување на населението од воени разурнувања и други опасности од воени дејства.

Член 2

Како критериуми за заштита на населението од воени разурнувања и други опасности од воени дејства со засолнување, се утврдуваат:

- критериуми за обезбедување со објекти за засолнување,
- критериуми за користење и одржување на објектите за засолнување во мир, и
- критериуми за употреба на објектите за засолнување во воена состојба.

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ

Член 3

Обезбедување со објекти за засолнување на населението во Република Македонија се врши со изградба на повеќе видови засолништа во рамките на инвестиционата изградба во мир, а во воена состојба (војна или непосредна воена опасност од напад врз Републиката), со изградба на повеќе видови засолни, односно прилагодување на постоечки објекти во засолни.

Член 4

Објект за засолнување е секоја градежно-техничка целина, односно склоп на меѓусебно поврзани простории, лоцирани во друг градежен објект како етажна единица или како самостоен објект, кој освен станбените и физиолошките услови за автономен престој, во определен степен и обем пружа заштита од механичките, радиоактивните, отровните, термичките, биолошките и други оптоварувања предизвикани од дејствата на современите борбени средства.

Член 5

Објектите за засолнување според заштитните карактеристики по однос на отпорноста на влијанијата односно оптоварувањата што се пренесуваат со воздухот (радиоактивни и отровни честички) се определуваат како:

- засолништа, опремени со инсталации за прочистување, односно филтрирање на воздухот, и

- засолни, отворени или херметизирани објекти за засолнување што немаат инсталации за прочистување на воздухот, при чија употреба мора да се користат личните средства за РХБ заштита.

Член 6

Засолништата според отпорноста на конструкцијата на механичките влијанија односно оптоварувања предизвикани од надпритисокот на воздушен ударен бран, се определуваат како:

- засолништа за дополнителна заштита со конструкција отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано од воздушен ударен бран со надпритисок од 50 кРа (кН/м²);
- засолништа за основна заштита со конструкција отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано од воздушен ударен бран со надпритисок од 100 до 200 кРа, и како
- засолништа за зајакната заштита со конструкција отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано од воздушен ударен бран со надпритисок од преку 200 кРа.

Засолништата од став 1 на овој член соодветно на отпорноста на конструкцијата на механичките влијанија односно оптоварувањата на надпритисокот мора да имаат и соодветна отпорност и на топлотните, отровните и радијационите оптоварувања, оптоварувања од директни погодоци и оптоварувања предизвикани од урнатини.

Заштитните и техничките карактеристики на засолништата од став 1 на овој член ќе се пропишат со Правилник за техничките нормативи за проектирање и изградба на двоенаменски засолништа од страна на Министерот за одбрана.

Член 7

Засолните според заштитните карактеристики можат да бидат:

- засолни за заштита од радиоактивни и отровни оптеретувања – влијанија, кои се задолжително затворени или херметизирани,
- засолни за заштита од механичките оптоварувања и тоа од парчиња на убојните средства и урнатите објекти.

Механичката отпорност на конструкцијата на засолните на квазистатичко оптоварување предизвикано од воздушен ударен бран изнесува од 25 до 50 кРа (кН/м²).

Заштитните и техничките карактеристики на засолните од став 1 на овој член ќе се пропишат со Правилник за техничките нормативи за проектирање и изградба на засолни од страна на Министерот за одбрана.

Член 8

Обезбедувањето со објекти за засолнување во мир ќе се врши со:

- планирање на изградбата на засолништа и реализација на просторните и урбанистичките планови;

- проектирање и техничка контрола на техничката документација за изградба на засолништа;
- градење и производство на опрема и средства за засолништа;
- контрола на квалитет на изведените работи (атестирање и технички прегледи);
- воведување на изградените засолништа во свиденција на објектите за засолнување, и со
- финансирање на изградбата на засолништа во мир.

Член 9

Делот на просторните или урбанистичките планови кој се однесува на изградбата на засолништа во мир се изработува согласно системот на просторното и урбанистичкото планирање, како посебен елаборат – анекс за изградба на засолништа (во натамошниот текст: анекси), а се донесуваат по претходно прибавено мислење од Министерството за одбрана.

Анексите на плановите имаат третман на доверливи документи.

Член 10

Изградбата на засолништа задолжително се планира во градовите и населените места што може да се загрозени од воени дејства согласно проценката на Министерството за одбрана за состојбата во која може да се најде територијата на Републиката во случај на војна.

Изградбата на засолништа задолжително се планира за потребите на новите градежни објекти, при надградба, доградба или реконструкција на постоечките градежни објекти, локализација на бесправно изградените објекти, како и во сите други случаи доколку со зголемување на објектот или со промена на намената се зголемува и бројот на корисниците.

Член 11

Изградбата на засолништа се врши врз основа на решението за локација што го издава надлежниот орган на управата по претходно мислење на Министерството за одбрана, врз основа на анексите на просторните и урбанистичките планови, односно прописите од областа на засолнувањето, доколку за просторот на кој се гради објектот не е донесен анекс.

Со решението за локација задолжително се утврдува обврската за:

- изградба на ново засолниште во рамките на објектот со податоци за заштитните карактеристики, капацитетот (искажан со бројот на засолнишни места), мирновременната намена и положбата на засолништето во објектот и почвата, или за
- финансирање на изградба на заедничко засолниште, со податоци за капацитетот определен според потребите на објектот, адреса и ознака на засолништето што се финансира.

Кога објектот за кој се издава решението за локација се гради во близина на природен или вештачки објект погоден за засолнување или се врши надградба, доградба или реконструкција на објект во кој има безусловна засолниште, наместо изградба на новото засолниште може да се утврди обврска постоечкиот погоден објект или безусловното засолниште да се реконструира според техничките нормативи и стандарди за засолништа, кои се со анексот предвидената градење на тој простор.

Инвеститорите на објектите од став 3 на овој член се должни со барањето за издавање на решението за локација да достават доказ за сопственоста и елаборатот со кој се потврдува дека реконструкцијата е технички изводлива.

Кога објектот се гради во просторот во кој според анексот не е планирана изградба на засолништа во мир, или ако инвеститорот на објектот надградбата, доградбата и реконструкцијата располага со сопствено засолниште во непосредна близина на објектот, што одговара на техничките норми и стандарди со капацитет кој ги задоволува потребите на новиот и постоечките објекти, со решението за локација нема да се утврдуваат обврски кон засолнувањето.

Член 12

Инвеститорот кој со решението за локација е задолжен да изгради засолништа во рамките на објектот може да побара ослободување од обврската за изградба или намалување на виеке определениот капацитет на засолништето, ако:

– не постојат просторни или технички услови за изградба на засолниште според планираниот капацитет,

– изградба не е можна заради геолошко хидролошките карактеристики на земјиштето на кое се гради објектот, и ако

– положбата на засолништето бара примена на не-рационално и енормно скапи технички решенија.

Промената на условите може да се изврши по барање на инвеститорот во рокот даден со решението за локација по претходно мислење на Министерството за одбрана.

Член 13

Техничката документација за изградба на засолништа со капацитет поголем од 50 засолнишни места, доколку се лоцирани во друг градежен објект и за засолништата со специјална намена задолжително се издвојува во посебен елаборат, кој содржи проекти-прописани со Законот за изградба на инвестициони објекти, проект за мирновремено користење и упатства за одржување и подготовка на засолништето за употреба во војна, изработени според техничките нормативи и стандарди за изградба на засолништа.

Член 14.

Техничката документација од член 13 на оваа уредба преиздавање на одобрение за градење подлежи на техничка контрола од претпријатијата регистрирани за проектирање на градежни објекти, согласно овластувањето од Министерството за одбрана.

Контролата на техничката документација за изградба на засолништата што не е опфатена со став 1 на овој член ја врши органот на управата надлежен за урбанизам и градежништво, пред издавањето на одобрението за градење.

Мислењето од контролата на исправноста на техничката документација за изградба на засолниште е предуслов за издавање за одобрение за градење на засолништето и објектот за кој е засолништето наменето.

Член 15

Во засолништата може да се вградуваат градежни материјали, опрема за престој, елементи на инсталации за проветрување, водовод, канализација и електрика, средства за затворање на отворите за проветрување и движење, што одговараат на стандардите за квалитетот, пропишани со наредбите за задолжително атестирање, од Министерот за одбрана.

Министерството за одбрана во согласност со органот надлежен за стандардизација со посебен акт ги пропишува стандардите за производство на материјалите од став 1 на овој член потребни за изградба на засолништа.

Член 16

По завршеното градење на засолништето, пред техничкиот преглед на изведените работи се врши атестирање на инсталацијата за проветрување.

Атестирањето можат да го вршат овластените претпријатија согласно наредбата за задолжително атестирање издадена од Министерот за одбрана.

Член 17

Технички преглед на засолништето се врши истовремено со техничкиот преглед на објектот во чии рамки истото е изградено, присуство на претставник на Министерството за одбрана.

Одобрението за употреба на засолништето и објектот во чии рамки се гради засолништето може да се издаде само доколку со техничкиот преглед се утврди дека засолништето е во целост изградено според техничката документација за која е издадено одобрение за градење.

Член 18

Засолништето кое е технички прегледано, пред издавање на одобрението за употреба се воведува во евиденцијата на објектите за засолнување на начин и постапка што ќе ја пропише министерот за одбрана.

Член 19

Инвеститорот на кој со решението за локација е утврдена обврска во рамките на објектот да изгради засолниште е должен да обезбеди потребни финансиски средства за реализација на изградбата.

Инвеститорот на кој со решението за локација е утврдена обврска да финансира изградба на засолничко засолниште се задолжува определените финансиски средства да ги уплати на посебната сметка за засолнување при Министерството за одбрана, пред издавање на одобрението за градење на објектот.

Инвеститорот од став 1 на овој член кој нема изградено засолниште, изграденото засолниште има помал капацитет или не одговара на нормите на квалитетот се задолжува да уплати определени финансиски средства на посебната сметка за засолнување, во времето кога е откриено дека обврската за изградба на засолниште не е реализирана.

Сопственикот на времен објект, бесправно изграден објект и постојан објект ќе се задолжи да уплати определени финансиски средства на посебна сметка за засолнување доколку покрене постапка времениот објект да добие статус на стален, бесправниот објект да се легализира, односно постоечкиот објект да се пренамени при што се зголемува потребата од засолнишен простор.

Определувањето на висината на средствата од став 2, 3 и 4 на овој член, начинот и рокот за плаќањето односно враќањето се врши врз основа на правилникот што ќе го донесе министерот за одбрана.

Член 20

Финансиски средства за изградба на јавни засолништа се обезбедуваат од вкупните буџетски средства издвоени за потребите на цивилната заштита и уредувањето на територијата за потребите на одбраната од комунален придонес, како и од средствата добисени од закупот или продажбата на правото за двоименско користење на засолништа. Висината на средствата што се извојуваат од комунален придонес се определува со посебно решение на министерот за одбрана во согласност со министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

Член 21

Користењето на средствата од посебната сметка ќе се врши врз основа на Програмата што ќе ја донесе министерот за одбрана.

Член 22

Обезбедувањето со објекти за засолнување кога претстои непосредна воена опасност и во војна се врши со изградба на дополнителни капацитети, потребни за засолнување на населението во Републиката.

Изградбата се врши по пат на прилагодување на природни или вештачки објекти и простории и со градење на импровизирани објекти за засолнување, засолни, а во зависност од условите и со градење на засолништа.

Член 23

Изградбата на засолни кога претстои непосредна воена опасност и во војна се врши врз основа на Планот за изградба на засолни, однапред подготвена техничка документација за градење.

Во изградбата на засолни должни се да учествуваат сите работоспособни граѓани, државните органи, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа и силите на цивилната заштита и да даваат градежни материјали, средства и опрема потребни за изградба на засолни, доколку располагаат со истите.

Член 24

Финансирањето на подготовките за изградба на засолни за потребите на засолнувањето на населението, според местото на живеење и на јавно место, се врши од Буџетот на Републиката, а според местото на работа од средствата на претпријатијата.

За финансирање на градење на засолни се користат и нерезализираните финансиски средства од посебната сметка за засолнување при Министерството за одбрана.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ ВО МИР

Член 25

Со објектите за засолнување стопанисуваат сопствениците, односно претпријатијата на станбените, деловните и други објекти за кои се засолништата изградени.

Со објектите за засолнување што се во мешовита сопственост на поголем број правни и физички лица, или се со недефиниран сопственик, управува Министерството за одбрана, на начин што ќе се определи со актот согласно член 93 од Законот за одбрана.

Член 26

Објектите за засолнување задолжително се користат двоименски, за намени што немаат штетно влијание врз заштитните карактеристики, хигиенските и техничките услови, по претходна согласност на Министерството за одбрана.

Сопствениците на објектите за засолнување заради двоименско користење можат да ги издаваат под закуп од 10 години на начин и постапка што ќе ја пропише Министерството за одбрана.

Министерството за одбрана ќе ги издава и другите објекти за засолнување под закуп, доколку истите повеќе од 6 месеци не се користат двоименски од сопственикот.

Член 27

Половината (50%) од закупнината што ја остваруваат сопствениците од издавање на објекти за засолнување под закуп се уплатува на посебната сметка за засолнување при Министерството за одбрана, што ќе се користат за инвестиционо одржување на објектите за засолнување издадени под закуп.

Висината на закупнината се определува во зависност од пазарните услови, карактеристиките на објектот за засолнување, положбата во урбаната структура и мирновремената намена, според Методологијата за определување на цената и начинот за промената на цената на закупнината, што ќе ја пропише министерот за одбрана.

Член 28

Тековното и инвестиционото одржување се врши од сопствениците на објектите за засолнување, а во случај на издавање под закуп од корисниците, односно закупците.

Министерството за одбрана врши контрола на одржување на сите објекти за засолнување, што се воведени во свиденцијата.

Одржувањето, сервисирањето на средствата и опремата во засолништата можат да го вршат претпријатијата и јавните установи кои се регистрирани за таква дејност по посебно овластување од Министерството за одбрана.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА УПОТРЕБА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ ВО ВОЕНА СОСТОЈБА

Член 29

Органите на државната власт, претпријатијата, јавните установи и служби, единиците на локалната самоуправа и други субјекти кои ќе продолжат да функционираат во воена состојба, вршат подготовки за употреба на објектите за засолнување врз основа на плановите за засолнување.

Член 30

Корисниците на објектите за засолнување што се користат двоенаменски во рок од 48 часа по издавањето на наредбата за подготовки на објектите за засолнување за употреба во војна, ги предаваат на раководителите на објектите за засолнување поставени од Штабот на цивилна заштита и тоа во состојба во која се примени, односно во состојба погодна за употреба во војна.

За извршување на подготовките неопходни за функционирање на објектот за засолнување, по потреба раководителот може да именува помошници и да формира определен број на скипи, од лицата предвидени за засолнување и тоа во подготвителниот период за време на употребата и за време на напуштањето на објектот за засолнување.

За јавните објекти за засолнување, чии корисници не се определени со Планот за засолнување се формираат единици за засолнување на месните сили на цивилната заштита во јачина на скипи утврдени со Планот за засолнување на населеното место.

Член 31

Граѓаните, државните органи, претпријатијата, јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа се задолжуваат во случај на потреба да ги стават на располагање на силите на цивилната заштита сите средства, опрема, резерви на храна и вода што се потребни за подготовка на употреба на објектите за засолнување во војна.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Со парична казна од половина до две плати ќе се казни за прекршок физичко лице:

– кое не го користи засолништето во мир според дадената согласност (член 26);

– кое не го извршува тековното одржување на засолниште (член 28); и

– кое не постапува по наредбата за давање и располагање со градежните материјали, средства и опрема потребни за изградба на засолни како и средствата и опремата потребни за подготовка на засолништата за употреба во војна (член 23 и 31).

Со парична казна од 20 до 40 плати ќе се казни правното лице за прекршоци од став 1 на овој член.

Со парична казна од две до 6 плати ќе се казни одговорното лице во правното лице за прекршоците од став 1 на овој член.

Член 33

Со парична казна од 40 до 100 плати ќе се казни за прекршок претпријатието регистрирано за планирање, проскирање и градење, ако:

– изработи просторен или урбанистички план без соодветен анекс (член 9);

– изработи техничка документација за изградба на засолниште спротивно на техничките нормативи и стандарди (член 13);

– неовластено и несовесно, изврши техничка контрола и атестирање на засолниште (член 14) и ако

– вгради нестандартна опрема, материјали и средства во засолништата (член 15).

За прекршокот од став 1 на овој член со парична казна од 3 до 15 плати ќе се казни и одговорното лице во претпријатието од став 1 на овој член.

Член 34

Со парична казна од една до две и пол плати ќе се казни физичко лице како инвеститор или изведувач на градежниот објект, ако:

– при изградбата на засолништето отстапи од одобрената техничка документација (член 14) и

– отпочне со користењето на објектот пред да добие одобрение за употреба на засолништето (член 17).

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни правното лице – како инвеститор или изведувач со парична казна од 30 до 80 плати.

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице – инвеститор или изведувач, со парична казна од 5 до 10 плати.

Член 35

Со парична казна од една половина до две плати ќе се казни службеното лице – работник во државниот орган и органот на локалната самоуправа, ако:

– покрене постапка за донесување на просторен или урбанистички план без соодветен анекс (член 9);

– со решението за локација не ја утврди обврската на инвеститорот за изградба или финансирање на изградба на засолниште (член 11);

– издаде одобрение за градење на засолниште без исправна и целосна техничка документација за изградба на засолниште (член 14 и 19) или доколку инвеститорот нема уплатено средства за финансирање на изградба на засолниште;

– издаде одобрение за употреба на објект, а засолништето не е довршено (член 17) и ако:

– изградените засолништа не ги воведо во свиденцијата на објектите за засолнување (член 18).

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Актите предвидени со оваа уредба ќе се донесат во рок од една година од нејзиното влегување во сила, а дотогаш ќе се применуваат постојните прописи.

Член 37

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3489/1
1 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1505.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21. XII. 1992 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА
КАМП ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА БЕГАЛЦИТЕ ОД РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД ВРЕ-
МЕН КАРАКТЕР**

1. Со оваа одлука се утврдува локација за изградба на камп за прифаќање на 800 – 1000 бегалци од Република Босна и Херцеговина на дел од КП. 600, КО „Оризари“ со површина од 18.000 м² на ул. „М. Тито“ – Горче Петров – II, што ќе ја финансира Покраината Северна Рајна – Вестфалија.

2. Во прифатниот камп ќе се изградат 30 индивидуални монтажни објекти со висина од П+1 кат, а по заминувањето на бегалците, објектите ќе се користат за студентско сместување и други потреби.

3. Република Македонија обезбедува користење на земјиштето и потребни одобренија за изградба и приклучување на постојната инфраструктура, а Покраината Северна Рајна – Вестфалија ги обезбедува средствата за изградба на објектите и инфраструктурата.

4. Составен дел на Одлуката е графичкиот приказ на локацијата (Ситуација во М1:2000) кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

5. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23 – 3771/1
21 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1506.

Врз основа на член 21 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/89, 26/80, 18/87, 13/86, 28/88, 27/90 и 11/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16. IV. 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука локалниот патен правец „Врска Р 703 – с. Владимирово“ се утврдува како регионален пат на територијата на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23 – 928/1
16 април 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Д-р **Никола Кљусев, с.р.**

1507.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУ-
ВАЊЕ И ПРОСЛАВА НА 100-ГОДИШНИНАТА ОД
ОСНОВАЊЕТО НА ВМРО**

1. Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување и прослава на 100-годишнината од основањето на ВМРО, во кој покрај други ќе бидат вклучени МАНУ, Институтот за национална историја, Македонската црква, претставници од политичките партии, претставници од здруженијата на македонските ислеленици во светот и претставници од македонски организации во соседните земји.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4831/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1508.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија и членовите 207, 208 и 209 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседатели на членови на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 25/92), во ставот 1 во:

4. Комисија за внатрешна политика и опитнона-родна одбрана наместо Благоја Чкатровски, треба да стои Драги Гроздановски,

5. Комисија за деловнички прашања наместо Михаил Пановски, треба да стои Јордан Бошков,

10. Комисија за стопанство наместо Михаил Пановски, треба да стои Ламбе Арнаудов,

13. Комисија за труд и социјална политика наместо Ристо Јованов, треба да стои д-р Томислав Пецаков и

14. Комисија за мандатно-имунитетни прашања наместо Ристо Јованов, треба да стои Богдан Неделковски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4799/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1509.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија и член 209 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ**

1. Во Одлуката за избор на надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници („Службен весник на Република Македонија“ број 32/91, 19/92 и 37/92), во став 1 во точката 2. Комисијата за општествено-политички систем, наместо

м-р Гордана Силјановска, треба да стои

Горѓи Иванов, дипломиран правник, вработен во Македонското радио, III програма.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4800/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

1510.

Врз основа на член 67 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 26/92), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на Народната банка на Македонија

д-р Љубе Трпевски, поради неговото именување за министер во Владата на Република Македонија.

2. За член на Советот на Народната банка на Македонија се избира

д-р Михаил Петковски, доцент на Економскиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4801/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

1511.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП**

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за старословенска култура – Прилеп, со која за индивидуален работоводен орган на Институтот е именувана д-р Вангелија Деспотова, доктор по филолошки науки и научен советник во Институтот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4810/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

1512.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80 и 10/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН-УПРАВИТЕЛ НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“-БИТОЛА**

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при ООЗТ Национален парк „Пелистер“ – Битола, со која за индивидуален работоводен орган – управител на Паркот, повторно е именуван инж. Петар Василевски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4809/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

1513.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО Национални паркови и ловишта – Скопје, се избираат:

Зоран Крстевски, пратеник на Собранието на Република Македонија и
Наиф Мустафа, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4812/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1514.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН-ДЕКАН НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Комисијата за именување индивидуален работоводен орган – декан на Електротехничкиот факултет во Скопје се именуваат:

д-р инж. Александар Попивал, професор на Машинскиот факултет во Скопје и

Станка Славенска, индивидуален работоводен орган на ЕТУЦ „Орце Николов“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4813/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1515.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 49/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката во Советот на Машинскиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани и тоа:

Цветко Милошевски и
Томислав Папеш.

2. За претставници на Републиката во Советот на Машинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

дипл. инж. Борче Димитроски, конструктор-технолог во МЗ Тито-ФОП и

дипл. инж. Душко Стојановски, советник во Министерството за стопанство.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4803/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1516.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИК“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановик“ – Скопје, се избираат:

Петко Петрушевски, педагог, директор на Центарот за социјална работа – Тетово и

Боге Чадиновски, дефектолог, советник на министерот за труд и социјална политика.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4811/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1517.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 49/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата претставник на Републиката во Советот на Електротехничкиот факултет во Скопје

м-р Максим Ангеловски, поради истек на времето за кое е именуван.

2. За претставници на Републиката во Советот на Електро-техничкиот факултет во Скопје, се именуваат:

Игне Донески, индивидуален работоводен орган на АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје и

д-р Митре Митрески, проф. на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4804/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1518.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 49/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

1. За претставник на Републиката во Советот на Филозофскиот факултет во Скопје, се именува
Владо Шарковски, индивидуален работоводен орган на ОУ „Јан Амос Коменски“ – Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4805/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1519.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/80, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Машинскиот факултет во Скопје, се именуваат:
д-р Драган Димитровски, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје и
Васе Поповски, индивидуален работоводен орган во ЕТУЦ – Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4808/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1520.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/89, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 49/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Правниот факултет во Скопје, се именуваат:
Панчо Минов, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Томислав Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4807/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1521.

Врз основа на член 13 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР

1. Се разрешуваат досегашните претставници на Републиката во Советот на РО Македонски народен театар, поради истекот на времето за кое се именувани и тоа:
Таше Поп Ташев,
Дрита Карахасан и
Драги Бошковски.
2. За претставници на Републиката во Советот на РО Македонски народен театар, се именуваат:
Димитар Димитров, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
Евиреф Алиџи, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Борис Нонески, директор на Кинотека на Македонија,
Предраг Пенушлиски, индивидуален работоводен орган на ЦОП Универзална сала – Скопје и
Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на Република Македонија.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4802/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1522.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

1. Се разрешува од функцијата претставник на Републиката во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје

Драги Арсов, по сопствено барање.

2. За претставник на Републиката во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје, се именува

Никола Крстески, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4806/1
15 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1523.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НИКОЛА КАРЕВ“ – РАДОВИШ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Карев“ – Радовиш, се именуваат:

Славчо Атанасов, професор во УСО „Јосип Броз Тито“ Радовиш и

Петре Филипов, одборник во СО Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4862/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1524.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГЛИГОР ПРИЛИЧЕВ“ ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Глигор Приличев“ Гази Баба – Скопје, се именуваат:

Агим Фазлиу, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Димитар Чудо, новинар во Редакцијата „Остен“ на НИП „Нова Македонија“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4863/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1525.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „26 ЈУЛИ“ – ЧАИР – СКОПЈЕ**

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „26 Јули“ Чаир – Скопје, се именува Владимир Тодоровски, наставник по математика и физика во ОУ „Рајко Жинзифов“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4861/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1526.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“ ЧАИР – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Специјалното основно училиште „Иднина“ Чаир – Скопје, се именуваат:

Велимир Гурчиновски, директор на Заводот за рехабилитација на деца и младици – Скопје и Јовица Остојиќ, психолог во ОУ „Живко Брајковски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4860/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1527.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ“, КАРПОШ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“, Карпош – Скопје, се именуваат:

Јордан Дудевски, наставник по математика во ОУ „11 Октомври“ – Скопје и

Горан Поповски, дипл. правник, адвокатски правник.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4859/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1528.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насочното образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ГУРО САЛАЈ“ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Гуро Салај“ – Битола, се именуваат:

Филип Вучков, одборник во СО Битола (началник на Службата за заразни болести) и

Зафир Костадиновски, одборник во СО Битола (пензионер).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4854/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1529.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насочното образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите на именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ТИТО“ – ОХРИД

1. За претставник на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Тито“ – Охрид, се именува Петко Аврамовски, наставник во РО ЦОУ „Свети Климент Охридски“ – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4855/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1530.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДАНЧЕ ДЕЈАНОСКИ“ МАВРОВИ АНОВИ – ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Данче Дејаноски“ Маврови Анови – Гостивар, се именуваат:

Илија Маркоски, матичар во Месната канцеларија Маврови Анови и

Лушко Шарески од с. Маврово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4853/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1531.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ – ДЕБАР**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците во Центарот за социјални работи – Дебар, се именуваат:

Газмен Ајдарага, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Русе Миновски, раководител на Одделението за општа управа – Дебар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател

Број 10-4856/1

16 декември 1992 година на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Скопје

Никола Крстески, с.р.

1532.

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 24/73) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ШТИП**

1. За именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип, се именуваат:

Ангел Бораниски, дипл. економист, на работа во ТП „Нова Трговија“ – Штип,

Зоран Читкушев, одборник во СО Штип и
Аргир Лазовски, електроинженер во ГП „Пелаго-
нија“ ЕЕ занатски погон IV – Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател

Број 10-4857/1

16 декември 1992 година на Комисијата за прашања на изборите и именувањата

Скопје

Никола Крстески, с.р.

1533.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/89, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-

ката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ТОДОР АРСОВ“ С. ЗРНОВЦИ – КОЧАНИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци – Кочани, се именуваат:

Лилјана Јовчевска, доктор по медицина вработена во Здравствената амбуланта во с. Зрновци – Кочани и
Зоран Гаврилов, индивидуален земјоделски производител во с. Грдов – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4858/1

16 декември 1992 година на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Скопје

Никола Крстески, с.р.

1534.

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ОХРИД**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Свети Климент Охридски“, се именуваат:

Никола Рилкоски, дипл. правник, вработен во РО „Лихнида“ Охрид и

Роза Митреска, дипл. правник, вработен во ЦСНО „Климент Охридски“ – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4872/1

16 декември 1992 година на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Скопје

Никола Крстески, с.р.

1535.

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
С. СТЕНЧЕ-ТЕТОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Гоце Делчев“ с. Стенче – Тетово, се именуваат:

Момир Мерџановски, претседател на СЗБНОВ – Тетово и

Јусуф Ферати, директор на ОУ с. Жеровјане – Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4868/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1536.

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ С. ВЕЛГОШТИ – ОХРИД**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Коле Неделковски“ с. Велгошти – Охрид, се именуваат:

Димитри Каркачоски, од с. Велгошти – Охрид и
Венко Калачоски, с. Велгошти – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4871/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1537.

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ С. ГЛОГИ – ТЕТОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Климент

Охридски“ с. Глоги – Тетово, се именуваат:

Локман Елези, професор, во гимназијата „К. Пејчиновиќ“ во Тетово и

Љатиф Исмаили, вработен во ХЕК „Југохром“ ОЗТ Попова Шапка (живее во с. Теарце – Тетово).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4869/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1538.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 47/77, 3/87, 48/88 и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СКОПЈЕ**

1. За членови на конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа во Скопје се избираат:

Боге Чанновски, советник на министерот за труд и социјална политика и

Гордана Симовска, социјален работник во Центарот за социјална работа во Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4866/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1539.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 47/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА АСУЦ „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје, се избираат:

Благоја Ханџиски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Богдан Неделковски, пратеник во Собранието на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4864/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1540.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 47/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашање на изборите и именувањата на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ – ДЕБАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјални работи – Дебар, се избираат:

Али Реца, републички инспектор во Дебар и

Цветко Лалчевски, раководител на Фондот за здравствено осигурување во Дебар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4867/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1541.

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МАНУШ ТУРНОВСКИ“ С. НОВО СЕЛО – СТРУМИЦА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Мануш Турновски“ с. Ново Село – Струмица, се именуваат:

Ванчо Златанов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Ристо Милев, директор на „Пирин“ – Ново Село – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4873/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1542.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 47/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „АНГЕЛ ШАЈЧЕ“ – КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст „Ангел Шајче“ – Куманово, се избираат:

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Хисни Шаќири, пратеник во Собранието на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4865/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

1543.

Врз основа на член 241 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 25/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 25/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ЗА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПЕТРЕ ЈОВАНОВСКИ“ – ГОСТИВАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Петре Јовановски“ – Гостивар, се именуваат:

Милица Апостоловска, одделенски наставник во ОУ „Моша Пијаде“ – Гостивар и

Идризоглу Сабахетки, наставник во ОУ „Челе Филиповски“ с. Врапчиште – Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4870/1

16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

1544.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА
УСО „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“ – ТЕТОВО**

1. Во Одлуката за избор на членови на Конкурсната комисија на УСО „Кирил Пејчиновиќ – Тетово“ („Службен весник на Република Македонија“ број 66/92) во точката 1 наместо

Ленка Симовска, советник на ПЕ Тетово на Педагошкиот завод на Македонија, треба да стои
Мухамет Халили, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4882/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстевски, с.р.

1545.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 декември 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА
НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО ШТИП**

1. Се разрешува од функцијата член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот театар во Штип Горѓи Устапетров, поради тоа што конкурира за индивидуален работоводен орган на Народниот театар во Штип.

2. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот театар во Штип, се именува Венцо Шопов, одборник во СО Штип.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-4881/1
16 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстевски, с.р.

1546.

Врз основа на член 49, став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 53/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/91), е преземен како републички пропис, министерот за стопанство, донесува

**НАРЕДБА
ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И
НА ДРУГИТЕ ЗНАЦИ И ЗА СОДРЖИНАТА И
ФОРМАТА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИСПРАВНО-
СТА НА МЕРИЛАТА ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ
ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА МЕРИЛАТА**

1. Министерството за стопанство, претпријатијата и другите правни лица од член 57 и 58 од Законот за мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: овластено претпријатие) при прегледот на мерилата ја потврдуваат исправноста на мерилата со ставање на жигови и други знаци, односно со издавање на уверение за исправноста на мерилата, предвидени со оваа наредба.

2. Министерството за стопанство при прегледот на мерилата употребува основен жиг, годишен жиг, годишен жиг за ситни мерила, годишен жиг во форма на налепница, годишен жиг за претходни испитувања, жиг за стаклени мерила и уверение за исправноста на мерилата.

За поништување на жиговите при периодичните прегледи и вонредните прегледи на мерилата, се употребува жиг за поништување на жиговите.

3. Основниот жиг на Министерството за стопанство има форма на круг со пречник од 8 мм, во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е ознаката „М“.

Со основниот жиг се потврдува исправноста на мерилата по првиот преглед.

4. Годишниот жиг на Министерството за стопанство има форма на пгит околу кој може да се опише круг со пречник од 8 мм.

Во горниот дел се наоѓа бројот на работникот на Министерството за стопанство кој го извршил прегледот на мерилото, и ознаката „М“, а во долниот дел се двете последни цифри во годината во која е извршен прегледот на мерилото.

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот преглед.

5. Годишниот жиг за ситни мерила на Министерството за стопанство има форма на пгит околу кој може да се опише круг со пречник од 3 мм. Во горниот дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот, а во долниот дел е ознаката „М“.

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот преглед.

6. Годишниот жиг во облик на налепница на Министерството за стопанство има елипсаст облик со подолга оска од 20 мм и кратка оска од 8 мм. На левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката „М“. На десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршен прегледот на мерилото.

Со годишниот жиг во облик на налепница се потврдува исправноста при првиот, периодичниот и вонредниот преглед на оние мерила кои поради својата осетлива конструкција не можат да се жигосаат со основниот и годишниот жиг.

7. Годишниот жиг за претходно испитување на мерилата, односно на елементите на мерилата на Министерството за стопанство има облик на рамнокрак триаголник околу кој може да се опише круг со пречник од 8 мм. Во горниот агол има ознака „М“, а под него се двете последни цифри на годината во која е извршено претходното испитување на мерилото, односно неговите елементи.

Со годишниот жиг за претходно испитување се потврдува исправноста на мерилото, односно на елементите на мерилата при претходно испитување.

8. Жигот за стаклени мерила на Министерството за стопанство има облик на буквата „М“ околу која може да се опише круг со пречник од 8 мм.

Со жигот за стаклени мерила се потврдува исправноста на стаклените мерила што не подлежат на периодичен преглед.

9. Жигот за поништување жигови има форма на знакот „X“ (пати) околу која може да се опише круг со пречник од 8 мм.

10. Овластените претпријатија употребуваат: основен жиг, годишен жиг, годишен жиг за ситни мерила, годишен жиг во форма на налепница, жиг за стаклени мерила, жиг за поништување на жиговите и уверение за исправноста на мерилата.

11. Основниот жиг на овластеното претпријатие има елипсаст облик со подолга оска од 8 мм и со кратка оска од 5 мм, во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. На вагата е ознака „М“, а помеѓу висечките тасови – ознаката на овластеното претпријатие.

Со основниот жиг се потврдува исправноста на мерилото по првиот преглед.

12. Годишниот жиг на овластеното претпријатие има облик на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 8 мм. Во горниот дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот на мерилото, а во долниот дел е ознаката на овластеното претпријатие и буквата „М“.

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот преглед.

13. Годишниот жиг во облик на налепница на овластеното претпријатие има елипсаст облик со подолга оска од 20 мм и кратка оска од 8 мм. На левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката „М“, а помеѓу висечките тасови-ознаката на овластеното претпријатие. На десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршен прегледот на мерилото.

Со годишниот жиг во облик на налепница се потврдува исправноста при првиот, периодичниот и вонредниот преглед на оние мерила кои поради својата осетлива конструкција не можат да се жигосаат со основниот и годишниот жиг.

14. Жигот за стаклени мерила на овластеното претпријатие има облик на буквата „М“ околу која може да се опише круг со пречник од 8 мм, а под неа се наоѓа ознаката на овластеното претпријатие.

Со жигот за стаклени мерила се потврдува исправноста на стаклените мерила кои не подлежат на периодичен преглед.

15. Жиговите наведени во оваа наредба односно уверенијата за исправноста на мерилата се употребуваат и за потврдување на исправноста на мерилата што се употребуваат како еталони (контролни мерила, уреди и слично), а служат за преглед на мерилата.

16. Видовите формите и содржината на жиговите се дадени во прилогот број 1, кој претставува составен дел на оваа наредба.

17. Со уверението кој го издава овластеното претпријатие за исправноста на мерилата се потврдува исправноста на мерилата по извршениот преглед.

Содржината и формата на уверението за исправноста на мерилото се дадени во прилогот број 2 кој претставува составен дел на оваа наредба.

18. Жиговите со кој е потврдена исправноста на мерилата според Наредбата за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на уверенијата за исправноста на мерилата, што се употребуваат при прегледот на мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84) ќе важат до истекот на рокот на нивното важење.

19. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на уверенијата за исправноста за мерилата, што се употребуваат при прегледот на мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84), на територијата на Република Македонија.

20. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 година.












Бр. 21-778?

21 декември 1992 година

Скопје

Министер за стопанство
Петруш Стефанов, с.р.

ОБЛИЦИ, ВИДОВИ И СОДРЖИНА НА ЖИГОВИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СТОПАНСТВО

Основен жиг (точка 3. од Наредбата)	
Годишен жиг (точка 4. од Наредбата) xx = 01...99	
Годишен жиг за ситни мерила (точка 5. од Наредбата)	
Годишен жиг во облик на налепница (точка 6. од Наредбата)	
Годишен жиг за претходно испитување (точка 7. од Наредбата)	
Жиг за стаклени мерила (точка 8. од Наредбата)	
Жиг за поништување на жигови (точка 9. од Наредбата)	
Основен жиг за овластени организации (точка 11. од Наредбата) xx = 01...99	
Годишен жиг за овластени организации (точка 12. од Наредбата) xx = 01...99	
Годишен жиг во облик на налепница за овластени организации (точка 14. од Наредбата) xx = 01...99	
Жиг за стаклени мерила за овластени организации (точка 14. од Наредбата) xx = 01...99	

ПРИЛОГ БРОЈ 2

Врз основа на член 171 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на СФРЈ“ бр. 32/78) и член 48 и 49 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84 и 53/91) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), се применуваат како републички пропис, по барање на _____

овластениот субјект _____
издава:

УВЕРЕНИЕ ЗА ИСПРАВНОСТА НА МЕРИЛОТО

Назив на мерилото: _____
тип: _____, произведен број: _____
производител: _____
година на производство: _____, најмала поделка: _____
опсег на мерењето: _____
класа на точноста: _____ службена ознака: _____
имател на мерилото: _____

место на поставувањето: _____

Со преглед на мерилото утврдено е дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошките услови за _____

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. _____ год.).

ОВА УВЕРЕНИЕ ВАЖИ ДО 31.12. _____ ГОД.

Таксата според Законот за Тарифите на административни такси во износ од _____ ден. во административни таксени марки е наплатена од подносителот на барањето и поништена.

Копис:

– Архива _____
– На странката _____ (потпис на овластено лице)

1547.

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81, 26/82, 53/91) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/91), е преземен како републички пропис, Министерството за стопанство донесува

НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА НА ЗНАКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

1. Со оваа наредба се пропишува формата на знакот на производителот со кој мора да биде одбележан предметот со скапоцен метал што се произведува во Република Македонија.

2. Министерството за стопанство нема да прима на испитување и жигосување предмети од скапоцен метал изработен во Република Македонија на кој не е втиснат знакот на производителот.

3. Матриците на знакот на производителот и отпечатокот на жигот на знакот на производителот го чува Министерството за стопанство.

4. Знакот на производителот се изработува како ударен жиг со правоаголна форма во кој се втиснати иницијалите на производителот и единствениот број од две цифри како идентификација на производителот со димензии 1,00 мм × 2,5 мм.

5. На предмет од скапоцен метал може да се втисне само еден знак на производителот.

6. Производителот на предмети од скапоцени метали е должен за престанувањето на производството на предмети од скапоцени метали да го извести Министерството за стопанство и да го врати жигот на знакот на производителот.

7. Постојните знаци изработени согласно Наредбата за формата на знакот на производителот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/82 и 68/82), ќе се применуваат и по влегувањето во сила на оваа наредба.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба Наредбата за формата на знакот на производителот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/82 и 68/82), престанува да се применува на територијата на Република Македонија.

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-7783
21 декември 1992 година
Скопје

Министер за стопанство,
Петруш Стефанов, с.р.

1548.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ ВО 1993 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1993 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување, откривање /дијагностицирање/ и сузбивање на следните заразни и паразитски болести:

1. Антракс – црн пришт, бедреница
2. Атипична чума кај живината
3. Ауејцкиева болест
4. Белодробна стронгилоза кај овците и желудечно – цревна стронгилоза кај говедата и овците
5. Беснило
6. Бруцелоза
7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците
8. Генитална кампилобактериоза
9. Ензоотска леукоза кај говедата
10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата
11. Ехинококоза
12. Инфективна анемија кај копитарите
13. Инфективен бронхит кај живината
14. Метилавост
15. Класична чума кај свињите
16. Краста
17. Лептоспироза
18. Заразно пресушување на вимето кај кравите
19. Инфективен бовин ринотрахеитис – инфективен пустиларен вулвовагинитис /ИБР/ИПВ/
20. Заразна кривотница кај овците
21. Заразни и паразитски болести на пчелите
22. Заразни и паразитски болести на рибите
23. Пироплазмоза
24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина
25. Трихомонијаза

- 26. Туберкулоза
- 27. Црвеница /црвен ветар/ кај свињите
- 28. Шушкавец

Мерки за спречување, откривање и сузбивање на други заразни и паразитски болести кај животните утврдени со Законот за здравствената заштита на животните („Сл. весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91) и Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, ќе се преземат доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, ОТКРИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ

1. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1993 година според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е установен антракс.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Превентивната вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши во сите претпријатија што се занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж еднакво, ако фуражот потекнува од дистрикт на антраксот, односно кога не се знае неговото потекло.

Заради сузбивање и искоренување на антраксот кај животните се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бедреницата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88/.

2. Атипична чума кај живината

Превентивна вакцинација на живината против атипичната чума/Њукастл – болест/ задолжително ќе се врши на целата територија на Републиката два пати годишно, според планот на ветеринарната станица.

Вакцинацијата ќе се врши од 1 март до 31 мај 1993 година прв пат, и од 1 септември до 30 ноември 1993 година втор пат со мезогени или лентогени „Ла сога“ соеви на вирусот и тоа парентерално, окулоназално или со распрашување – спреј апликација/ако постојат услови за тоа/.

Во населените места што се граничат со живинарски фарми, ќе се изврши трикратна вакцинација со лентогени соеви.

Пернатата живина и пернатата дивеч во претпријатијата со организирано интензивно производство, мораат да се вакцинираат против атипичната чума кај живината, периодично и континуирано, според возраста на живината, така да се обезбеди солиден, траен имунитет.

Успехот на вакцинацијата се контролира со серолошко испитување кое е составен дел на имунопрофилактиката.

Заради сузбивањето и искоренувањето на Њукастл – болеста кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузби-

вање и искоренување на Њукастл – болест кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88/.

3. Ајуцкиева болест

Во 1993 година ќе се изврши вакцинација против Ајуцкиевата болест на сите свињи и прасиња во приватните и општествените свињарски фарми во кои оваа болест била утврдена во 1992 година и порано, како и во свињарските фарми каде ќе биде утврдена во 1993 година. Вакцинацијата на мајките мора да се изврши најмалку 14 дена пред прасењето.

4. Белодробна стронгилоза и желудечно-црвени паразити кај овците и козите

Од сите стада говеда и овци во општествените претпријатија како и од сите стада овци и говеда кај индивидуалните сточари во населените места во кои постојат сомнение дека овците и говедата се зараземни со белодробна стронгилоза, односно со желудечно-црвени паразити ќе се зема материјал за лабораториско испитување.

Заради сузбивање и искоренување на овие паразитски (инвазиони) болести ќе се преземат соодветни ветеринарно-санитарни мерки.

5. Беснило

Превентивна вакцинација против беснилото на кучињата постари од 4 месеци ќе се изврши на целата територија на Републиката во периодот од 3 јануари до 31 март 1993 година.

Вакцинацијата ќе се врши со антирабична вакцина регистрирана за употреба во Р. Македонија.

Кучињата од племенити раси и мачки можат да се вакцинираат со инактивирана вакцина.

Кучињата кои до 31 март 1993 година немаат 4 месеци возраст, односно кучињата кои во текот на годината ќе достигнат возраст од 4 месеци и новонабавените кучиња кои не се порано вакцинирани мораат да се вакцинираат против беснило во текот на четиринесет дена од денот кога ќе ја достигнат пропишаната возраст.

Заради сузбивање на беснилото кај животните ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на беснилото кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

6. Бруцелоза

а) Говеда

Од сите крави, јуници, јунчиња и бикови во претпријатијата во општествена сопственост, што се занимаваат со одгледување и гоњење на говеда, еднаш годишно, во период од 1 февруари до 31 мај 1993 година, мора да се земе крв за преглед на бруцелоза со серолошка постапка.

Крв од бикови, кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст, мора два пати годишно да се прегледа на бруцелоза.

Во 1993 година ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сие крави, јуници, јунчиња и бикови на индивидуалните сточари во општината, според планот на ветеринарната станица.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1993 година ќе се земе крв од 1/2 од вкупниот број на животни од став 3 на оваа точка а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1993 година од втората половина од преостанатите животни.

Земањето на крв за преглед на бруцелоза од говедата што се гојат ќе се изврши на почетокот на гоњењето.

Ветеринарните лекари се должни при секое пометнување (абортус) на крави и јунци, да достават крв за лабораторско испитување.

б) Свињи

Сите приплодни свињи во претпријатијата во општествена сопственост мораат еднаш годишно да се прегледаат на бруцелоза. Испитувањето ќе се изврши до крајот на мај 1993 година. Крвта од назимки се прегледува пред почетокот на нивното користење за приплод (припуст).

Крв од нерези, кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст, мора два пати годишно да биде прегледана на бруцелоза. Еден од прегледите е пред вклучување на нерезите во приплод.

в) Овци и кози

Во период од 1 март до 30 јуни и од 1 септември до 30 октомври 1993 година ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сите овци и кози постари од 3 месеци во населените места во општините.

Сите овци и кози постари од три месеци, во претпријатијата во општествената сопственост и кај индивидуалните сточари, кои одат од зимско на летно напасување, од една во друга општина или од еден во друг атар на истата општина, морат да бидат испитани на бруцелоза 100%, што се докажува со уверението за здравствената состојба во кое се внесуваат податоците за бројот на серолошки испитаните животни, денот и резултатите од испитувањето, називот на ветеринарната организација што го извршила испитувањето и бројот на ушната маркица.

Пред испитувањето овците и козите мора да бидат трајно обележени со ушни маркици.

Ако во стадото овци и кози се утврди бруцелоза во поголем обем или ако болеста се појави во ограничени размери или ако при три едноподруго испитувања има позитивни животни, серолошки негативните животни кои потекнуваат од позитивните стада, по претходно прибавеното мислење од Републичката управа за ветеринарство ќе се испратат на колење.

Пред употреба млекото треба задолжително да се пастеризира.

Се забранува употреба и продавање за јавна потрошувачка на пресно бело сирење. Ова сирење може да се пушти во промет откако ќе престои 3 месеци во склад заради ферментацијата и бактериолошки се испита.

Од сите нововнесени говеда, овци, кози и свињи за приплод и гоње во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најкасно до десетиот ден од денот на нивното внесување.

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите, и свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/89).

7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овци, болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал за лабораторско испитување и врз основа на резултатот од испитувањето ќе се применат соодветни ветеринарно санитарните мерки.

8. Генитална кампилобактериоза

Брис или препуциален испирок од бикови кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување, мора најмалку еднаш годишно, најкасно до 31 мај 1993 година, лабораториски да се испита на кампилобактериоза. Биковите кои се користат за природен јавен припуст, мораат два пати годишно да се испитаат на

генитална кампилобактериоза. Првиот преглед мора да се изврши пред нивното користење за приплод односно користење на нивното семе за вештачко осеменување.

9. Ензоотска леукоза кај говедата

На дијагностичко испитување на ензоотска леукоза подлежат говедата што наполниле шест месеци од животот.

Дијагностичко испитување на приплодните говеда во општествена сопственост се врши еднаш годишно.

Една третина од земената крв од говедата за преглед на бруцелоза кај индивидуалните сточари, од точка 6 под а) став 3 од оваа наредба лабораториски ќе се испита и на ензоотска леукоза.

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/89).

Секое новооткриено леукозно говедо се испраќа на принудно колење.

10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Во населените места и во општествените овчарски фарми, каде во последните пет години /1987-1992/ е утврдена ентеротоксемијата кај овците и заразниот пролив кај јагнињата, како и во подрачјата и фармите во кои оваа болест ќе биде установена во текот на 1993 година ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата со адекватна вакцина.

11. Ехинококоза

При вакцинација на кучиња против беснило ќе се изврши дехелминтизација против *Echinococcus granulosus* со средство кое со еднократна или двократна апликација убива зрели и развојни форми на паразитот.

Во загрозените подрачја и кај овчарските кучиња, заради ерадикација на ехинококоза, во зимскиот период ќе се изврши трикратна дехелминтизација на кучињата. Втората дехелминтизација ќе се изврши 4-6 недели по првата а третата 4-6 недели по втората дехелминтизација.

Заради спречување на дисеминацијата на јајцата од паразитите, се обврзуваат сопствениците, најмалку 48 часа по третирањето, да ги држат своите кучиња во ограден простор, а нивниот фецес нештетно да го отстранат.

12. Инфективна анемија кај копитарите

Заради утврдување на инфективната анемија кај коњите, во текот на 1993 година ќе се земе крв од една петтина /20%/ од сите коњи во општината, во населените места, според планот што ќе го изготви ветеринарната станица.

По исклучок од одредбите од став 1 на оваа точка, преглед на крвта на коњите мора да се врши еднаш годишно во претпријатијата, за одгледување на коњи, приплодни и спортски ергели, во пастуварници, коњички клубови, шумски и други работилишта /манипулации/, од сите пастуви пред нивното лиценцирање и во сите запати каде што има повеќе од 10 коњи.

За природен припуст ќе се користат само лиценцирани пастуви кои не се инфицирани со инфективна анемија кај копитарите, што се докажува со потврда за извршено дијагностичко испитување.

Утврдување, сузбивање и искоренување на инфективната анемија кај копитарите, ќе се врши согласно Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување

на инфективната анемија кај коњите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

13. Инфективен бронхит кај живињата

Во сите претпријатија што се занимаваат со живинарство, во 1993 година ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според технолошкиот процес и упатството на производителот на вакцината.

14. Метилавост

Во сите населени места и општествените претпријатија што се занимаваат со сточарство, во кои со лабораториско испитување ќе се утврди метилавост кај овците и говедата, ќе се изврши најмалку двократно третирање против метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1993 година, според планот на ветеринарната станица и ветеринарните служби во претпријатијата што се занимаваат со сточарство.

15. Класична чума кај свињите

Поради неповолната епизоотиолошка состојба, задолжително ќе се врши превентивна вакцинација против класичната чума кај свињите на целата територија на Републиката.

Вакцинација на сите свињи постари од 3 месеци кај приватните производители ќе се врши 2 пати годишно и тоа во периодот март – април и септември – октомври, а вакцинацијата на привоениот подмладок, назимките, маториците и нерезите, кога ќе ги исполнат условите, наведени во упатството на вакцината која се употребува.

Вакцинацијата на свињите во општествените свињарски фарми и приватните свињарски фарми каде има повеќе од 10 свињи ќе се врши периодично и континуирано, според технолошкиот процес и упатството на производителот на вакцината, така да се обезбеди траен имунитет.

Заради сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88.)

16. Краста кај животните

Во населените места и во општествените овчарски фарми, во кои крастата кај овците била утврдена во 1992 година, најдоцна до крајот на април 1993 година, ќе се изврши паразитолошки преглед на овците.

Паразитолошко испитување на заразеност на овците и другите домашни животни со краста ќе се врши и во сите сомнителни случаи.

Заради сузбивање и искоренување на крастата на домашните животни ќе се преземат соодветни ветеринарско – санитарни мерки.

17. Лептоспироза

На дијагностичко испитување на лептоспироза подлежат најмалку еднаш годишно приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи во општествена сопственост.

Приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи кај индивидуалните сточари подлежат на дијагностичко испитување на лептоспироза најмалку еднаш во три години.

Во 1993 година ќе се зема крв за преглед на лептоспироза од една третина од приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи во општината, во населените места, според планот на ветеринарната станица.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1993 година ќе се зема крв најмалку од 1/2 од вкупниот број на

приплодни говеда, свињи и коњи а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1993 година од втората половина.

Заради сузбивање и искоренување на лептоспироза кај животните, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на лептоспирозата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

18. Заразно пресушување на вимето кај кравите

Во текот на 1993 година ќе се изврши, во растојание од околу 6 месеци, еднократен теренски преглед на пореметување на секретацијата на вимето и еднократен лабораториски преглед на млекото на заразното пресушување на вимето, од сите крави во претпријатијата што се занимаваат со сточарство како и еднократен лабораториски преглед на млекото од сите крави кај индивидуалните сточари кои продаваат млеко за јавна потрошувачка.

19. Инфективен бовин ринотрахеитис инфективен пустиларен вулвовагинитис /ИБР/ИПВ/

На дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ подлежат еднаш годишно, центарот за вештачко осемнување, сите центри за тестирање на приплодни бикови (тестни станици) и објекти за репродукција (фарми).

Во центарот за вештачко осемнување, испитувањата на ИБР/ИПВ на сите приплодни ќе се изврши до крајот на мај 1993 година. Семето од секој приплодник ќе се испитува најмалку еднаш во три месеци.

Во објектите за репродукција (фармите) до крајот на мај 1993 година, ќе се земе крв од најмалку 20% од вкупниот број на животни за испитување на ИБР/ИПВ.

Заради сузбивање и искоренување на ИБР/ИПВ ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на инфективен бовин ринотрахеитис – инфективен пустиларен вулвовагинитис („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89).

20. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразната кривотница ќе се врши во населените места и во општествените овчарски фарми, што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

21. Заразни и паразитски болести на пчелите

Во периодот до 30 јуни 1993 година ќе се изврши преглед на заразни и паразитски болести кај пчелите (Американска чума на пчелино легло, акароза, ноземоза, и варооза), на сите кошници (сандаци) пчели, во претпријатијата што се занимаваат со пчеларство и кај индивидуалните пчелари, во места каде постои индикација или сомневање на заразни односно паразитски болести кај пчелите.

Контролно дијагностичко испитување на американската чума на пчелиното легло во сите пчеларници во кои е утврдена таа зараза, ќе се изврши во септември или октомври.

На дијагностичко испитување на акароза, ноземоза и варооза подлежат еднаш годишно, до крајот на април 1993 година сите пчеларници од кои се пуштаат во промет пчелни засадници и пчелни засадници за одгледување на матици.

Заради сузбивање и искоренување на заразни болести на пчелите, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести на пчелите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

22. Заразни и паразитски болести на рибите

Во текот на 1993 година ќе се извршат најмалку два прегледи на риби од вештачки рибници и вештачки езера а при сомневање на појава на заразни и паразитски болести на рибите, ќе се земе и испрати материјал на лабораториско испитување.

Одгледувалиштата на пастрмки најмалку два пати годишно подлежат на дијагностичко испитување на фурункулоза кај пастрмките. Мострите за лабораториски испитувања се земаат така што едно земање на мострите да се изврши во лето – кога температурата на водата е највисока, а друго во време на мрестењето на пастрмките.

Во летниот период, од секоја категорија пастрмки, /освен матици/ во одгледувалиштето се зема мостра од 30 живи пастрмки со послаба кондиција, фатени покрај испустот на базенот, а во сезоната на мрестот мострата ја сочинуваат 10 измрестени матици.

Во рибниците за производство на пастрмки ќе се изврши:

- клиничко и лабораториско испитување на подмладокот до 3 месеци старост и пастрмките постари од три месеци на вртичавост (брливост) кај пастрмките;

- во периодот март – април, вирусолошко испитување на подмладокот, а во декември испитување на матичното јато, (пастрмки матици) на вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките;

- лабораториско (вирусолошко) испитување на подмладокот, во јуни, а матичното јато во декември на појавата на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките.

Во сите рибници за производство на крап, во периодот март – април 1993 година, ќе се изврши преглед на здравствената состојба на рибите, заради откривање на појава на пролетната времија кај крапот /ПВК/ а во септември ќе се испитаат на присутноста на антитела на ПВК во матичното јато.

Сузбивање и искоренување на фурункулозата кај пастрмката ќе се врши согласно Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на фурункулозата кај пастрмките („Сл. лист на СФРЈ“ број 72/91).

Сузбивање и искоренување на вртичавоста /брливоста/ кај пастрмките ќе се врши согласно Правилникот за мерките за спречување и искоренување на вртичавоста кај пастрмките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 72/91).

23. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1993 година во подрачјата загрозени од пироплазмоза, ќе се изврши најмалку двократно капеење со противкрлежни средства на овците и говедата и на сите новонабавени говеда и овци од благородни раси.

24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина

Дијагностичко испитување на тифус кај живината, во јатата на пернатата живина, во 1993 година ќе се врши согласно член 4,5,6 и 7 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на тифусот кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88.)

Дијагностичко испитување на салмонелоза кај живината, во јатата на пернатата живина, во 1993 година ќе се врши согласно член 4 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на салмонелоза кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88.)

25. Трихомонијаза

Биковите кои се користат за природен јавен припуст, мораат најмалку два пати во текот на 1993 година, лабораториски да се испитаат на трихомонијаза.

Во центарот за вештачко осеменување, биковите кои се користат за добивање на семе за вештачко осеменување, мораат најмалку еднаш годишно да се испитат на трихомонијаза.

Првиот преглед мора да се изврши пред нивното користење за природен припуст, односно за добивање на семе за вештачко осеменување.

26. Туберкулоза

а) Говеда

За дијагностичко испитување на говедата на туберкулоза подлежат сите говеда што наполниле 3 месеци.

Во претпријатијата што се занимаваат со одгледување и гоеење на говеда, ќе се изврши еднакратна туберкулинизација во периодот од 1 февруари до 31 мај 1993 година.

Дијагностичко испитување на говедата кај индивидуалните сточари се врши еднаш годишно ако тие говеда се наоѓаат кај сточарите кои ставаат во промет млеко и млечни производи за исхрана на луѓето.

Ако производителите не ставаат во промет млеко и млечни производи, ќе се врши туберкулинизација еднаш во три години, односно ќе се врши еднакратна туберкулинизација на една третина на говедата кај индивидуалните сточари во општината, во населените места, според планот на ветеринарната станица.

Дијагностичко испитување на туберкулоза на говедата од став 3 и 4 од оваа точка ќе се врши во периодот од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септември до 30 ноември 1993 година.

За обновување на матичното стадо можат да се користат говедата, кои претходно биле туберкулинизирани и дале негативен резултат на туберкулоза.

б) Свињи

Дијагностичко испитување на свињи на туберкулоза се врши со метод на симултана интрадермална туберкулинизација, со авијарен и бовин стандарден туберкулин.

Туберкулинизација на сите приплодни свињи и свињите за приплод наменети за продажба, со наполнети четири месеци, се врши еднаш годишно најкасно до крајот на октомври 1993 година.

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата и свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/89 и 53/90).

27. Црвеница (црвен ветер) кај свињите

Превентивна вакцинација на свињите против црвеницата, во зависност од епизоотиолошката состојба, ќе се врши во населените места и во општествените свињарски фарми што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

28. Шушкавец

Во сите дистрикти на шушкавецот (подрачјето во кое во последните 5 години е установен шушкавец) превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1993 година според упатството на производителот на вакцината.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација како и подмладокот кој ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Превентивна вакцинација на говедата против шушкавецот ќе се изврши во сите претпријатија што се занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж однадвор ако фуражот потекнува од дистрикт на шушкавецот, односно кога не се знае неговото потекло.

Заради сузбивањето и искоренувањето на пушка-вредот се применуваат соодветни ветеринарно санитарни мерки.

III

Утврдувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации во земјата.

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 година.

Број 11-7124/3
22 декември 1992.
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
д-р **Ефтим Анчев**, с.р.

1549.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 ноември 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на Законот за воведување обврска за плаќање при патување во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Партијата за човковите права на Македонија од Струмица, Лигата за демократија од Скопје, Лигата за сконо.иско-правна заштита на штедачите и другите доверители на Македонија од Скопје и Југобанка А.Д. од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа иницијативи со барање за поведување постапка за оценување уставноста на законот означен во точката 1 од ова решение, затоа што оневозможувал граѓаните да ја напуштаат територијата на Република затоа што ги ставал граѓаните во нееднаква положба со оглед на нивната имотна состојба, затоа што воведувал странски средства за плаќање, затоа што стимулирал купување девизи на нелегален начин и затоа што ги доведувал во несправна положба банките во Републиката, што не било во согласност со Уставот.

Со една од иницијативите е побарано Уставниот суд на Република Македонија да донесе привремена мерка, со која, до конечното одлучување, ќе ја запре примената на член 2 став 1 од оспорениот закон.

4. На седницата Судот утврди дека со член 1 од Законот се воведува обврска за секое лице-граѓанин на Република Македонија со наполниети 18 години, при секое излегување од Републиката во странство да плаќа по 30 ДЕМ или противвредност на овој износ во друга странска валута. Според членот 2 оваа обврска граѓаните ја извршуваат со уплаќање на средствата кај стопанска или Комерцијална банка или кај царинските служби. Со член 3 од Законот се наброени исклучоците за кои не се однесува обврската за плаќање при излегување од Републиката, а според член 4 уплатените средства претставуваат девизни средства на Републиката. Со член 6 од Законот е утврдено дека без презентирана потврда за уплатената обврска, граѓанинот не може да ја напушти територијата на Република Македонија.

5. Според член 33 од Уставот на Република Македонија секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирањето на јавните расходи на начин утврден со закон. Согласно член 68 став 1 алинеја 3, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки.

Од наведените уставни одредби произлегува дека Собранието на Република Македонија има уставно овластување да ги утврдува јавните давачки, а граѓаните имаат уставна обврска да плаќаат јавни давачки утврдени со закон и на начин утврден со закон. Од нив, исто така, произлегува дека Уставот не содржи поблиски принципи за утврдувањето на видовите јавни давачки и за начинот на нивното плаќање, поради што законодавецот има право да ги утврди видовите јавни давачки и околностите од кои зависи нивното востановување.

Според мислењето на Судот, со оспорениот закон се востановува еден вид јавна давачка за чие воведување Собранието има уставен основ, поради што оцени дека не може да се постави прашањето на согласноста на оспорениот закон со наведените уставни одредби.

6. Според член 27 став 1 од Уставот секој граѓанин на Република Македонија има право слободно да се движи на територијата на Републиката и слободно да го избира местото на своето живеење. Според ставот 2, секој граѓанин има право да ја напушти територијата на Републиката и да се врати во Републиката. Со ставот 3 се утврдени случаите во кои со закон може да се ограничи остварувањето на слободата на движењето и правото на излегување и влегување на територијата на Републиката, кога е тоа потребно заради заштита на безбедноста на Републиката, водеше на кривична постапка или заштита на здравјето на луѓето.

Според мислењето на Судот, со оспорениот закон не се пропишува забрана, ниту ограничување за граѓаните за излегување од територијата на Републиката, туку се востановува обврска на граѓаните за плаќање при патување во странство.

Поради тоа, Судот оцени дека и по тој основ не може да се постави прашањето на согласноста на оспорениот закон со наведените уставни одредби.

7. Согласно член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичките и верските уверувања, имотната и општествената положба. Според ставот 2 на оваа уставна одредба граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со оглед на тоа што според оспорениот закон имотната положба на граѓаните нема карактер на нормативен услов за остварување на слободата на движењето и на правото на излегување од границите на Републиката, Судот оцени дека со востановувањето на обврската за плаќање при патување во странство не се прави дискриминација на граѓаните по основ на имотната положба, поради што не може да се постави прашањето за неговата согласност со наведените уставни одредби.

8. Со член 55 став 1 од Уставот е гарантирана слободата на пазарот и претприемништвото, а со ставот 2 Републиката е обврзана да обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и да презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Со ставот 3 се утврдени околностите под кои може да се ограничи слободата на пазарот и претприемништвото – одбраната на Републиката, зачувувањето на природната и животната средина или здравјето на луѓето.

Судот смета дека уставното овластување за воведување на видовите јавни давачки во себе го вклучува и овластувањето, во рамките на системот и начинот на извршувањето на законот со кој тие давачки се воведу-

ваат, да се утврди и начинот и носителот на вршењето на банкарските, сметководствените и другите работи за сметка на Републиката, односно дека во конкретниот случај не се работи за односи во областа на пазарот и претприемништвото, туку за пропишување на начинот на извршувањето на законот, поради што оцени дека не може да се постави прашањето за неговата согласност со означените уставни одредби.

9. Уставот на Република Македонија не содржи одредби со која се определува паричната единица на Републиката и се уредува нејзината употреба. Единствено, со член 60 се определува дека Народната банка на Македонија е емисиона банка, дека е самостојна и одговорна за стабилноста на валутата, за монетарната политика и за опитата ликвидност на плаќањата во Републиката и кон странство и дека организацијата и работата на Народната банка се уредуваат со закон.

Со член 1 од Законот за паричната единица на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92) е определено дека парична единица на Република Македонија е денарот. Според член 2 од Законот книжните пари и кованиците пари кои гласат на денар се единствено законско платежно средство за плаќање на територијата на Република Македонија, а согласно член 3 сите права и обврски по работи кои гласат на пари, а се склучени на територијата на Република Македонија, како и сите вредности и износи, се искажуваат во износи кои гласат на денари.

Според член 1 од Законот за употреба на паричната единица на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92) до издавањето на книжни и ковани пари, согласно Законот за парична единица на Република Македонија, како законско средство за плаќање на територијата на Република Македонија ќе се употребуваат вредносните бонови што ги издава Народната банка на Република Македонија.

Со член 37 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 26/92) е определено дека книжните и кованиците пари, кои гласат на домашна валута, се законско средство за плаќање на територијата на Републиката, а со член 38 е определено дека сите обврски и права и сите работи што гласат на пари воспоставени во Република Македонија помеѓу претпријатија, други домашни правни лица и граѓани, како и меѓу граѓани со странски лица, се изразуваат во домашна валута и се извршуваат со средствата за плаќање што гласат на домашната валута, ако со закон не е поинаку определено.

Според мислењето на Судот, со Уставот не е утврдена забрана на друга валута освен националната, да биде законско средство за плаќање во платниот промет, поради што работа е на законодавецот дали, во рамките на уредувањето на односите во областа на платниот промет, како законско платежно средство ќе ја утврди националната валута или пак ќе допушти во одделни случаи платежно средство да биде и друга валута.

10. Со оглед на тоа што одлучи да не поведува постапка за оценување уставноста на оспорениот закон, Судот утврди дека не се исполнети условите за запирање на извршувањето на поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз негова основа.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 83/92

4 ноември 1992 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р.

1550.

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА М-Р ЈОРДАН АРСОВ ВО ПРЕДЛОЖОНИОТ У. БР. 83/92 ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 26/92)

Уставниот суд на Република Македонија, со решение У. бр. 83/92 од 4 ноември 1992 година, не поведе постапка за оценување уставноста на Законот за поведување обврска при патување во странство, оценувајќи дека оспорениот Закон не е во несогласност со Уставот на Република Македонија. Сметам дека има основни за поведување постапка за оценување уставноста на оспорениот закон, односно дека тој не е во согласност со Уставот на Република Македонија, гласав против предлогот за усвојување на решението за неповедување на постапка и, во врска со тоа, во смисла на член 65 став 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/82), го издвојувам мислењето по овој предмет и го образложувам на следниот начин:

Прво, сметам дека обврската за плаќање при патување во странство не е, ниту по своите обележја, може да биде јавна давачка од која се намируваат јавните расходи, во смисла на член 33 од Уставот на Република Македонија, и дека поради тоа пропишувањето на оваа обврска не може да се смета дека е во рамките на овластувањето на Собранието на Република Македонија, утврдено во член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, да ги утврдува јавните давачки. Исто така, сметам дека оваа обврска не може да се смета ни за такса за административните услуги што патниците ги добиваат од државните органи, затоа што според оспорениот закон плаќањето на оваа обврска е надвор и независно од било какви административни или манипулативни тропици што ги прават државните органи во водената евиденција и контрола на прометот на патници на државната граница. Поради тоа, сметам дека и по овој основ се надминати рамките на уставните одредби за овластувањата на Собранието да ги утврдува јавните давачки.

Второ, случаните во кои може да се ограничува слободата на движењето односно правото на граѓаните да ја напуштат територијата на Републиката, како облик на уставно гарантирање на оваа слобода и ова право, можат да бидат утврдени единствено со Уставот и како такви со член 27 од Уставот се утврдени само безбедноста на Републиката, воденето на кривична постапка и заштитата на здравјето на луѓето. Уставот не содржи основни надвор од тоа со закон да се утврдуваат нови случаи на нивното ограничување. Понатаму, сметам дека ограничувањето на наведените слободи и права не мора да се изразува само преку забраната на нивното користење во определени случаи, односно само со физичкото спречување на движењето на граѓаните и нивното излегување од територијата на Републиката, туку и преку секој облик на условување или отежнување на нивното користење што не е непосредно поврзан со овластувањата на органите на Републиката да вршат евиденција и контрола на движењето на граѓаните на територијата на Републиката и на нејзината граница (работите поврзани со патните исправи и слично). Поради тоа, сметам дека со оспорениот закон на плаќањето при патување во странство му е даден карактер на незаобиколив услов без чие исполнување не е можно остварувањето на правото на граѓаните да ја напуштат територијата на Република, поради што, според последиците, тој услов е издначен со забрана, и тоа надвор од случаните предвидени во Уставот.

Трето, повторно тргнувајќи од фактот дека нужна претпоставка за исполнување на условот за напуштање на територијата на Републиката е поседувањето на најмалку 30 германски марки, сметам дека на тој начин со наметнувањето на наведената обврска со оспорениот закон остварувањето на слободата на движењето непосредно се доведува во зависност од имотната положба на граѓаните. Имајќи предвид дека плаќањето на наведената обврска со ниншто не е поврзана со реалните тропици на патувањето, односно од тоа дека не се цена за никаква услуга при патувањето, ниту е тропиок поврзан со остварувањето на овластувањата на државните органи за евиденција и контрола на прометот на патници, сметам дека со тоа граѓаните се доведуваат во нееднаква положба при остварувањето на слободата на движењето и правото на излегување од територијата на Републиката, и тоа со оглед на

нивната имотна положба, што како основа за дискриминација изречно е забранет со член 54 став 2 од Уставот.

Четврто, сметам дека утврдувањето на видот на националната валута, независно од тоа дали е направено непосредно со Уставот или врз негова основа со закон, претставува начин на остварување на суверенитетот на Републиката во сферата на монетарните односи. Во таа смисла, израз на тој суверенитет е и утврдувањето на националната валута како единствено законско средство за плаќање, како и утврдувањето на исклучоците од тоа правило (член 1 од Законот за употреба на паричната единица на Република Македонија и членовите 37 и 38 од Законот на Народната банка на Република Македонија). Од фактот дека со наведените законски одредби, со кои се уредуваат односите поврзани со употребата на денарот како законско средство за плаќање, исклучоците во кои средство за плаќање можат да бидат и странски валути се ограничени само на случаите поврзани со односи помеѓу домашни и странски субјекти, а не и помеѓу домашни лица меѓусебно, а уште помалку помеѓу граѓаните и државните органи, според моето мислење, произлегува дека на посреден начин – преку наведените законски одредби, со предвидувањето обврската при патување во странство да се плаќа во странска валута, со оспорениот закон се повредува одредбата од член 1 од Уставот, според која Република Македонија е суверена држава со неделив, непренослив и неотуѓлив суверенитет, како и одредбата од член 60 од Уставот, според која Народната банка на Македонија е одговорна за стабилноста на валутата.

Поради изнесеното, а со оглед на тоа што обврската за плаќање при патување во странство не е, ниту по своите обележја, може да биде јавна давачка од која се намирваат јавните расходи, ниту оваа обврска според последните претегнува проширување надвор од со Уставот утврдените случаи на ограничувањето на правото на граѓаните да ја напуштат територијата на Републиката, што остварувањето на ова право се доведува во зависност од имотната положба на граѓаните и што со плаќањето на обврската со странска валута се нарушува монетарниот суверенитет на Републиката, сметам дека оспорениот закон не е во согласност со Уставот на Република Македонија.

У. бр. 83/92
4 ноември 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с.р.

1551.

Врз основа на член 1 и член 70 став 1 точка 11 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на својата VII-ма седница одржана на 24.XII.1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во одлуката за есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 27/92 и 61/92) во точка 1 процентот „410%“ се заменува со процентот „250%“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 1992 година.

0.бр.02-15/VII-1/92
24 декември 1992 година
Скопје

Претседател на
Советот на Народната банка
на Македонија
Гувернер,
м-р **Борко Становски**, с.р

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за условите и начинот на работа на авто-школите, наставниот план и програмата, опремата со која располагаат и евиденциите што ги водат, објавен во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 70/92, се направени грешки, поради што се дава:

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА АВТО-ШКОЛИТЕ, НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМАТА, ОПРЕМАТА СО КОЈА РАСПОЛАГААТ И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ГИ ВОДАТ

1. Во насловот „Наставен план и програма за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила (за „А“, „Б“, „Д“ и „Е“ категорија)“, во заградата, по буквата: „Б“ треба да се додаде буквата: „Ц“.

2. Во делот I: „Теоретски дел“, под: „А“, во точката 1, зборовите во заградите и заградите треба да се бришат.

3. Во делот I под: „Б“, во точката 4 алинеја 3, по зборот: „поради“ треба да се додаде зборот: „нагло“.

Во точката 17 по зборот „мотокултиватори“, се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во точката 18 пред зборовите: „движење на доброток на патот“ треба да се додадат зборовите: „Сообраќај на запрежни возила и“.

Во точката 25, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и мотокултиватор“.

4. Во делот I под: „В“, по точката 9 треба да се додаде нова точка 10 која гласи: „10. Обележување работи и пречки на пат“.

Точката 10 станува точка 11.

5. Во делот I под: „Е“, во точката 14, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и трактори“.

6. Во теоретскиот дел за оспособување на кандидатите за возачи на моторни возила од „Ц“ категорија, во точката 6, наместо зборот: „сообраќајни“ треба да стојат зборовите: „сообраќај на“.

7. Во теоретскиот дел за оспособување на кандидатите за возачи на моторни возила од „Д“ категорија, зборовите: „оваа програма и“ треба да се бришат, а зборот: „дополнителни“ треба да се замени со зборот: „дополнителните“

Од Министерството за внатрешни работи

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за измена на одлука за доделување на малолетно дете по тужбата на тужителот Динески Кочо од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 42-Б вл. II стан 5, против тужената Динеска Мери од Скопје, сега во САД со непозанта адреса на живеење.

За привремен застапник на тужената е поставен адвокатот Моневиќ Валеријан со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, бр. 0911-2658/88 од 4.XII.1992 година кој ќе ја застапува тужената до нејзиното јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XIII. П.бр.4303/92. (332)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Емине Адем Демировска од Скопје, ул. „Тиквешанска“ бр. 11, против тужениот Стојче Демировски, ул. „362“ бр. 60 Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да назначи свој полномошник кој ќе го застапува во спротивно, судот ќе му назначи привремен застапник.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, VII П.бр.1404/92. (325)

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужителката Стојчевска Јулија од Скопје, ул. „Јани Лукревски“ бр. 9/2-6, против тужениот Стојчевски Симеон со иста адреса, а сега отселен во Канада со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Стојчевски Симеон од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 2858/92. (340)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани-Судско одделение-Виница, се води постапка по основ исполнување на договор, по тужбата на Благој Бојадики и Димитар Коцанов, двајцата од Виница, против тужениот Ганиов Усинов Бекир од Виница, сега со непозната адреса, а на работа во Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и да достави адреса на живеење или да постави полномошник. Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе му биде поставен за полномошник Зоран Глигоров од Виница, стручен соработник кој ќе ги застапува интересите до окончавањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, Судско одделение Виница, П.бр.60/92. (338)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување на чекови под броевите 00043246, 00043247 и 00043248, сопственост на Пејковски Добре од Гевгелија, ул. „Илинденска“ бр. 1А/6, како корисник на тековна сметка бр. 1852/75, издадена од Стопанска банка АД Скопје-Филијала Гевгелија.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат цитираните чекови и лицата на кои им е познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавувањето во овој оглас во „Службен весник на РМ“. Во истиот рок секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на чекови. Се напоменува на должникот дека по овие чекови не може полноважно да ја исполни својата обврска, да ги обнови или замени чековите, да издаде нови ниту имателот смее да ги пренесува правата од чековите. Доколку огласниот рок истече без приговори или успех во пронаоѓањето на чековите, чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р.бр.125/92. (336)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Бесатари Неки од Дебар, против тужените Чивтелиќ Гојко од Призрен, и Билали Африм од Дебар, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Билали Африм од Дебар, да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот преку Центарот за социјални работи во Дебар, ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Дебар, П.бр.324/92. (328)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО

Пред Општинскиот суд во Крушево се води вонпарнична постапка за докажување на смртта на лицето Митрески Иван Апостол.

Се повикува лицето Митрески Иван Апостол од с. Острилци, кој умрел 1928 година, доколку е жив, да се јави во рок од три месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“ затоа што се води постапка за докажување на смрт.

Се повикуваат лица кои што знаат нешто за смртта на покојниот да се јават во Општинскиот суд Крушево во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас.

Од Општинскиот суд во Крушево, Р. бр. 56/92. (327)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид поведена е вонпроцесна постапка за прогласување на исчезнатото лице Лабоски Анастас од село Горенци, за умрено, сега со непозната адреса, а по предлог на Апостолска Ратка од с. Враништа.

Лицето Лабоски Анастас, роден на 19.IV.1910 година во с. Горенци, пред повеќе од 50 години заминал во Аргентина на привремена работа, па до денешен ден ниту се јавил на своето семејство ниту, пак, некој слушал за него.

Се повикува лицето Лабоски Анастас, како и секој друг што знае за неговиот живот или смртта, да јави во судот во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, по истекот на рокот од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот, ќе се донесе решение со кое лицето Лабоски Анастас ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП бр. 213/92. (337)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Веселинова, родена Димитриева Автономка од Струмица ул. „Жртви на фашизмот“ бр. 5/II-1, против тужениот Веселинов Ѓорѓи од Струмица, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Веселинов Ѓорѓи од Струмица, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе му биде назначен привремен застапник согласно чл. 84 од ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончавање на постапката или до негово појавување во судот.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1766/92. (331)

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Илиев Жан, застапуван од Органот за старателство – Струмица, против тужената Илиева Дана од Струмица, ул. „Младинска“ бр. 56, сега со непозната адреса.

Се повикува Илиева Дана од Струмица да се јави во рок од 15 дена во Општинскиот суд во Струмица, или, пак, да достави точна адреса на живеење. Доколку не се јави ќе биде застапувана од Лидија Аризанова од Струмица ул. „Ленинова“ бр. 62, стручен соработник во Општинскиот суд во Струмица, сè додека истата не се јави или, пак, не постави свој полномошник кој ќе ја застапува во спорот.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1721/92.

(334)

Пред овој суд е поведена постапка по тужбата на тужителот Илиев Жан, застапуван од Органот за старателство во Струмица, против тужените Јанга и Ѓорѓи Илиев од Струмица ул. „Ристо Курчиев“ бр. 1, сега на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикуваат Јанга и Ѓорѓи Илиев од Струмица да се јават во Општинскиот суд во Струмица или, пак да достават точна адреса на живеење во рок од 15 дена. Доколку не се јават во одредениот рок, ќе бидат застапувани од Лидија Аризанова сè додека не се јават или не определат свој полномошник кој ќе ги застапува во спорот.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1720/92.

(335)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка по оставината на покојниот Тодоровски Неделко од Титов Велес, кој починал на 3.X.1982 година. Од имот покојниот има оставено недвижен имот на поседовен лист бр. 7497 во КО Титов Велес, кој имот се состои од 4/24 идеален дел од куќа, двор и лозје.

Се повикуваат наследниците на покојниот Тодоровски Неделко во рок од една година од денот на објавувањето на овој оглас да се јават пред овој суд.

Од Општинскиот суд во Титов Велес.

(333)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Мемеди Шерифе од Тетово, против Мемеди Сабаедин од Тетово.

Се повикува тужениот Мемеди Сабаедин од Тетово да се јави во рок од 15 дена во Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1518/92.

(326)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителите Алити Шефки и Алити Минир, двајцата од с. Одри, против тужениот Јашари Шеп Веби од с. Одри. Вредност на спорот 2.500.000 денари.

Се повикува тужениот Јашари Веби од с. Одри, сега на привремена работа во Данска со непозната адреса, да се јави пред овој суд во рок од 15 дена, да постави свој полномошник или да ја достави својата сегашна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1616/92.

(329)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Љуљзие Абдурамани од с. Требош, против Шефајет Ристеми од с. Требош, сега на привремена работа во Данска, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да достави адреса во судот или постави законски застапник или полномошник. Доколку не се јави во овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1631/92.

(330)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12590/92, на регистарска влошка бр. 1-2261-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво „ТИТОВОГРАДБА“ за изградба на објекти од високо и нискоградба, со Ц.О., ул. „121“ бр. 8-а, Тетово.

Проширување на дејноста со: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909; надворешен трговски промет: 070310, 070320; застапување на странски фирми; реекспорт; посредување во надворешниот трговски промет; комисиони работи; консигнациони работи; малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија; угостителски и туристички услуги; меѓународна шпедиција; агенциски услуги во транспортот; услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници; изведување на инвестициони работи во странство.

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е Бошковски Панче, д-р инж., без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12590/92. (4513)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9284/92, на регистарска влошка бр. 1-22740-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија во внатрешниот и надворешниот промет на големо и мало „ВИТА“, Д.О.О., експорт импортер, ул. „Волеградска“ 21/8-5, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 28.VII.1992 година, а основач е Велика Поповска, л.к. бр. 609713 и МБ 1406952455001, СБР Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110612, 110620, 110903, 110905, 110909; надворешно-трговски промет 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Велика Поповска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9284/92. (4514)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3760/92, на регистарска влошка бр. 1.7073, го запиша во судскиот регистар основањето на Прометното претпријатие „Евро Плод“, п.о., ул. „Булевар на Революција“ 66, Охрид. Основач на претпријатието е Трајко Ѓорѓиоски од Прилеп, со одлука за основање од 21.IX.1991 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070250, 110309, 070310, 070320; малограничен промет; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Полни овластувања; полна одговорност.

Трајко Ѓорѓиоски, директор, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3760/92. (4633)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11674/92, на регистарска влошка бр. 1-24317-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „БОМИ – КОМЕРЦ“, д.о.о., експорт-импортер, ул. „Стефан Филиповиќ“ бр. 4-4/10, нас. Хром – Курум, Ѓорче Петров, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 21.IX.1992 година, а основач е Никола Ристовски, с. Теарце, Тетово.

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. – 5.000,00 денари за едно објавување.

2. ЈАВНИ НАДДАВАЊА И КОНКУРСИ: – 1.500,00 денари за еден ред чуван на машина.

3. ОСНОВАЊЕ – ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот регистар НА РО и претиријатија – 16.000,00 денари за едно објавување.

4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО и претиријатија – 8.000,00 денари за едно објавување.

5. ОСНОВАЊЕ – ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот регистар на дуќани и приватни претиријатија – 16.000,00 денари за едно објавување.

6. ПРОМЕНА во судскиот регистар на дуќани и приватни претиријатија 8.000,00 денари за едно објавување.

7. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА – 30.000,00 денари за едно објавување.

8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДАЦИИ на претиријатија – 800,00 денари за еден ред чуван на машина.

9. ПАСОШИ – 3.000,00 денари за едно објавување.

10. СООБРАЌАЈНИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ – 3.000,00 денари за едно објавување.

11. ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ – 5.000,00 денари за едно објавување.

12. ТЕКОВНИ КНИШКИ, ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНИ СМЕТКИ, ПОЛИСИ, ГАРАНТНИ И КРЕДИТНИ ПИСМА И СЕРВИСНИ КНИШКИ – 2.000,00 денари за едно објавување.

13. МЕНИЦИ, БАРИРАНИ ЧЕКОВИ И АКЦЕПТНИ НАЛОЗИ: 5.000,00 денари за едно објавување.

14. РЕШЕНИЕ–ОДОБРЕНИЕ за вршење на занатлиски дејности – 3.000,00 денари за едно објавување.

15. МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за исважни: работни книшки, ученички книшки, свидетелства, восни книшки, ловечки исправи, оружјен лист и други лични документи – 1.000,00 денари за едно објавување.

16. ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ НА ЗАЕДНИЦИ – ФОНДОВИ И НА ЗАВОДИ – 30.000,00 денари за една страница во весникот.

За да се објави оглас од точка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 во „Службен весник на Република Македонија“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во законски рок.

Оваа тарифа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1993 година.

НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 55.000,00 денари
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

– за периодот 1985-89 година, IV книга 8.000,00 денари
УСТАВ НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3.000,00 денари

ЗАКОН ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5.000,00 денари
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И СТОПАНСТВОТО 6.000,00 денари

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 3.200,00 денари

ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ 2.600,00 денари

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО 4.000,00 денари

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 2.000,00 денари

Порачки може да се испраќаат на адреса: НИРО Службен весник на Република Македонија, Скопје ул. „Васил Горгов“ бб, в.фах 51, а средствата да се ушлатат на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

	Страна
1504. Уредба за критериумите за засолнување на населението	1537
1505. Одлука за утврдување локација за изградба на камп за прифаќање на бегалците од Република Босна и Херцеговина од времен карактер.	1541
1506. Одлука за утврдување на регионален пат во Република Македонија	1541
1507. Одлука за формирање на Одбор за одбележување и прослава на 100 годишнината од основањето на ВМРО	1541
1508. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија	1541
1509. Одлука за изменување на Одлуката за избор на надпорешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници	1542
1510. Одлука за разрешување и избор на член на Советот на Народната банка на Македонија	1542
1511. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган на Институтот за старословенска култура – Прилеп	1542
1512. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работодавен орган – управител на ООЗТ Национален парк „Пелистер“ – Битола	1542
1513. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на РО Национални паркови и ловишта – Скопје	1542
1514. Одлука за именување членови на Комисијата именување индивидуален работодавен орган за декан на Електротехничкиот факултет во Скопје	1543
1515. Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Машинскиот факултет во Скопје	1543
1516. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ Скопје	1543
1517. Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Електротехничкиот факултет во Скопје	1543
1518. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на Филозофскиот факултет во Скопје	1544
1519. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Машинскиот факултет во Скопје	1544
1520. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Правниот факултет во Скопје	1544
1521. Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на РО Македонски народен театар	1544
1522. Одлука за разрешување и именување претставник на Републиката во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје	1545
1523. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Карев“ – Радовиш	1545
1524. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Григор Прличев“ – Гази Баба – Скопје	1545

Управниот одбор на хидросистемот „Кадина Река“ – претпријатие како друштво со ограничена одговорност, врз основа на член 23 од Статутот на ХС „Кадина Река“

распишува

КОНКУРС

ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА НА ПОДОБНИ ПОНУДУВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ХС „КАДИНА РЕКА“

1. Системот се состои од следните објекти:

- камено – насипна брана „Палиград“ со централно глинено јадро, висина 95,00 метри, со инекциона галерија и инекциона завеса. Вкупната запремина на браната изнесува околу 1,2 милиони м³ вграден материјал;
- свакуациони органи на браната „Палиград“ (опточен тунел со темелен испуст, узводен загат и преливен орган);
- доводен тунел под притисок;
- падински цевовод;
- распределителна градба;
- систем за наводнување на 1800 ха;
- ХЕЦ „Дрешиница“;
- цевовод;
- пречистителна станица со довод до градската водоводна мрежа.

2. Од понудувачите се бара покрај условите предвидени со „FIDIC“ да понудат најповолни прифатливи услови во висина од 85% од вредноста на објектот и тоа за:

- изработка на главните проекти со потребните дополнителни истражни работи;
- изведбени проекти;
- изградба на објекти на ХС „Кадина Река“.

Понудените услови можат да бидат во вид на кредит, засаднички вложувања, меновита фирма, бартер, акции, концесии и др.

ХС „Кадина Река“ од своја страна претставува еден комплексен објект кој треба да овозможи повеќекратно користење на водите од „Кадина Река“ и тоа:

- вода за пиење 0,80 м³/сек.
- вода за индустрија 1,00 м³/сек.
- наводнување на 1800 ха обработлива површина

– средногодишно производство на електрична енергија 56.800.000 kW ч.

3. Објектите на хидросистемот „Кадина Река“ се лоцирани јужно од Скопје на падините на Караџица и Водно на оддалеченост од центарот на градот ссa 28,5 км.

4. Ориентациона вредност на објектите е 89 милиони USA долари.

Конкурсот е отворен до 1. III. 1993 година.

Понудувачите за резултатите ќе бидат известени до 1. IV. 1993 година.

За подетални информации може да се обратите до Управниот одбор на ХС „Кадина Река“ улица „Рузвелтова“ број 34, 91000 Скопје, Република Македонија, тел. 362-723, 257-645, факс 091-233-910.

Управен одбор
на ХС „Кадина Река“

1525. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „26. јули – Чаир“ Скопје 1545
1526. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Специјалното основно училиште „Иднина“ – Чаир – Скопје 1545
1527. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Христијан Тодоровски–Кара-

- пош“ – Скопје 1546
1528. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Гуро Салај“ – Битола 1546
1529. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Тито“ – Охрид 1546
1530. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Данче Дејаноски“ – Маврови Лнови – Гостивар 1546
1531. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците во Центарот за социјални работи – Дебар 1547
1532. Одлука за именување претставници на Републиката во Републичкиот совет на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип 1547
1533. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци – Кочани 1547
1534. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Свети Климент Охридски“ – Охрид 1547
1535. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Гоце Делчев“ – с. Стенче – Тетово 1548
1536. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Коле Неделковски“ – с. Велгошти – Охрид 1548
1537. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Климент Охридски“ – с. Глоѓи – Тетово 1548
1538. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа во Скопје 1548
1539. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје 1548
1540. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјални работи – Дебар 1549
1541. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Мануш Турновски“ – с. Нево Село – Струмица 1549
1542. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст „Ангел Шајче“ – Куманово 1549
1543. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Павле Јовановски“ – Гостивар 1549
1544. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Конкурсната комисија на УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово 1550
1545. Одлука за разрешување и именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот театар во Штип 1550
1546. Наредба за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на уверенијата за исправноста на мерилата што се употребуваат при прегледот на мерилата 1550
1547. Наредба за формата на знакот на производителот 1552
1548. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни и паразитски болести во 1993 година 1552
1549. Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 83/92 од 4 ноември 1992 година 1557
1550. Издвоено мислење на претседателот на Уставниот суд на Македонија 1558
1551. Одлука за измена на Одлуката за есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија 1559
- Исправка** на Правилникот за условите и начинот на работа на авто школите, наставниот план и програмата, опремата со која располагаат и евиденциите што ги водат 1559